


**"Христос воскресе од мртвите,
со смртта смртта ја победи,
и на оние во гробовите
живот им дарува!"**

нашето воскресение, за општото воскресение. Според тоа, Велигден е Празник над сите празници и Торжество над сите торжества.

Се нижат веќе два милениума и еве осмата година од XXI век, и секоја година, пред оживувањето на Велигденската радост, оживува споменот на страшните денови од Големата Недела - деновите на Христовото страдање и смртта.

Христос бил издаден од Јуда во Гетсиманската градина. Цела чета војници, откако го вовеле во "Преторијата", го мачеле, се исмевале со Него, го плукале, Му ставале Трнов венец на главата (од нив исплетен), Му давале во десната рака трска, го соблекувале и Му облекувале багреница. Во Судницата, Исус Христос бил осуден на смрт.

Пресудата, зададена во седумнаесеттата година од владеењето на Тибериј, на 25 ден од март, кога Ана и Кајафа биле



ХРИСТОВО РАСПЕТИЕ

ГОЛГОТАТА НЕ ГО УНИ

првосвештеници во Светиот Град Ерусалим, Понтиј Пилат, намесник во Галилеја, судејќи на судскиот престол го осудил Исуса од Назарет со крсна смрт, да се распне меѓу двајца разбојници, бидејќи меѓу народот се нашле отмени и признати луѓе кои изјавиле дека: "Исус е безбожник", "Исус е бунтовник", "Исус е непријател на законот", "Исус себеси лажно се нарече дека е Син Божји", "Исус лажно се нарече дека е цар Израилев", "Исус влезе во храмот со народот кој носеше палмови гранки". Оваа пресуда ја потпишале следниве сведоци: Данило Робани, Јован Зоробател, Рафаело Робани и Кипер книжевник. Оваа таблица треба да се огласи насекаде за да запомнат идните поколенија.

Во Понеделник (21.4.2008 г.

по новиот календар), почнува Страсната недела, последните денови од големиот пост пред Велигден. На овој ден Исус ги протерал трговците од храмот.

Во Вторник одржал повеќе беседи, важни за спасение на човекот.

"O-e, vo Tvoi race go predavam Svojot Duh!"

Во Средата, однапред било извршено помазување на Христа со свето миро (древен обичај кај Евреите). Го помазала Марија (сестра на Св. Лазар од Витанија). Набрзо потоа предавникот Јуда Искариот им го предал својот Учител на првосвештениците и Синедрионот, за само 30 сребреници.

На Велики четврток ги повикал своите ученици на последната Тајна вечера, каде им рекол дека еден од нив ќе го предаде. Тогаш била востановена и Светата Причест. Зел леб, благодарил, го прекршил и им дал на учениците велејќи: "Ова е Моето тело, што се дава за вас; правете го ова за Мој спомен!" Зел чаша со вино, благодарил, и по вечерата им рекол: "Оваа чаша е Новиот завет со Мојата крв, која се пролива за вас". Испеале благодарствена песна, заминале во Гетсиманската градина, каде Христос со приклонети колена и капки на челото се молел: "Оче, кога би сакал да Ме одмине оваа чаша! Но, нека не биде Мојата волја, туку Твојата!" Од еднаш се појавиле повеќе луѓе со ножеви, со колови



На местото Черепница, сатански слуга со огромен чекан удира по големите клинци и ги забива во месото на Христа, го приковува по рацете и нозете на Крстот. Изворот на Животот, Бескрајната Божја љубов - дозволи безбожните луѓе да Го распнат на крст Господа. Богородица стои над Него. Крвави мајчино срце, чувствувајќи го секој удар на чеканот.

Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Самиот Господ рекол: "Јас сум воскресението и животот; кој верува во Мене, и да умре, ќе живее". (Јован 11, 25) Сите Христови ветувања се потврдени и докажани. Потврдено е и Неговото главно и основно ветување, а тоа е победата над смртта, воскресението и вечниот живот. Христовото воскресение е гаранција и за

в раце. Напред одел предавникот Јуда, кој Го целивал Исуса. Јудиниот бакнеж е знак на предавство. Јуда со лажен бакнеж го предал Спасителот на светот. "Кого ќе Го целивам, Он е: фатете Го и водете Го претпазливо!"

На Велики петок се случува најстрашното: мачење, распнување, умирање на Крст. Некои неблагодарни луѓе како да ги забравиле Неговите чуда: слепи прогледувале, глуви прослушувале, хроми проодувале,

дица стоела над Него. Крвавело мајчиното срце, чувствувајќи го секој удар на чеканот.

Христос бил распнат на Крстот меѓу двајца злосторници. Околу Него стоела стража. Под Крстот плачеле Мајка Му Богородица и верниот Христов ученик Св. Јован Богослов. Оддалеку гледале Марија Магдалена и Марија, мајката на Јаков и Јосиф и мајката на Заведеевите синови и други. Околу шестиот, па сè до деветтиот час, настанала темнина по це-


таница и Го положил во нов Гроб, издлабен во карпа, а во присуство на Марија Магдалена и Марија Јосифова. Но, Крстот не е крај.

Голгота не го уништи Божјото Слово.

На Велика сабота Христос ги урнал портите на адот, слегол во адот заради избавување на мртвите од родот човечки од Адам и Ева. "Смрт, каде ти е осилото? Аде, каде ти е победата?" "Смртта ја победи Оној Кој има живот во Себе".

На 2. 5. - по нов календар се слави светлиот и радосен Богородичен празник "Источен Петок - Балаклија". Тогаш го празнуваме обновувањето на храмот на Богородица, наречен Живоносен Источник (Извор) и се сеќаваме на натприродните чуда кои се случуваат низ векови во овој Храм. Во Цариград, во местото Балаклија, по молитвите на Богородица, оваа света изворска вода лекува разни и најтешки болести и се случуваат безброј необични чуда. "Извору Богоблагодатен, подај ми од неистечната твоја вода на благодетта, секогаш што тече, бидејќи си го родила Слово то надсмисловно, ти се молам ороси ме со благодетта да Ти повикувам, радувај се Водоспасителке". На денот Источен Петок во сите македонски цркви во државата и во дијаспората се врши Света Богослужба, се одржува голема верска прослава и голем народен радосен црковен собор на местата каде има света изворска вода.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд



ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО



БОГОРОДИЧЕН ЖИВОТНОСЕН ИСТОЧНИК-ИЗВОР



АПЕЛ

Манастирот "Си Свети"

има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда. Редакцијата "Македонско сонце" упатува апел до сите Македонци во државата и до оние кои се наоѓаат насекаде во светот да го дадат својот финансиски придонес за негово обновување и одржување, за да го зачуваме од забот на времето.

Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

Манастир "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Жиро-сметка:
530-0003005453-64
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.
ОХРИД

ШТИ БОЖЈОТО СЛОВО

мртви воскреснувале. Незнајбожните луѓе докажале дека ги сакаат желбите на својата огревовна, расипана волја и гласно викале: "Распни Го, распни!" Лажните обвиненија од беззаконите сведоци: "Исус е безбожник" ... донеле неправедна пресуда - Исус да биде распнат на крст. Од Преторијата (судницата) до Голгота, Христос, раскрвавен и бос го носел страшниот тежок крст.

На местото Черепница, сатански слуга со огромен чекан удирал по големите клинци и ги забивал во месото на Христа, го приковувал по рацете и нозете на Крстот.

Изворот на Животот, Бескрајната Божја љубов - дозволи безбожните луѓе да Го распнат на крст Господа. Богоро-

дата земја. Исус извикал: "Оче, прости им, оти не знаат што прават!" А околу деветтиот час извикал гласно: "Оче, во Твои

"Ovaa ~a{a e Noviot zavet so Mojata krv, koja se proliva za vas".

"O-e, koga bi sakal da Me odmine ova ~a{a! No, neka ne bide Mojata volja, tuku Tvojata!"

раце го предавам Својот Дух!" Земјата се затресла, карпи паѓале, упокоени воскреснувале. Набожниот Јосиф од Ариматеја Го обвиткал Христос во Плаш-

На Великиот ден - Недела наутро Жените Мирносици дошле на Гробот Христов и Ангелот ги извести дека Христос Воскресна!

Господарот на Животот Воскресна од мртвите во третиот ден, а со тоа Го Воскресна и цел свет. Голгота, на која стоиме и по дваесет века, преку распнувањето и издигнувањето на Христа на Крстот, преку Неговата победа над смртта, преку Неговото Воскресение, стана патоказ кон еден нов свет, кон нова земја и кон ново небо. "Во светот ќе имате маки; само не бојте се, зашто јас го победив светот", зборувал Исус Христос. "И ете, Јас Сум со вас во сите дни, до крајот на светот".

Велигден се слави три дена (годинава на 27, 28 и 29 април).